



Министерството за финансии, постапувајќи по барањето бр.13-2122/1 од 11.03.2019 година поднесено од Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје за добивање на дозвола за приредување на наградна игра, врз основа на член 125 став 5 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), ја издава следната

ДОЗВОЛА за приредување на наградна игра

1.Барањето поднесено од Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје за добивање на дозвола за приредување на наградна игра, СЕ УВАЖУВА.

2.На Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје МУ СЕ ДОЗВОЛУВА приредување на наградната игра “Дали сте Тотално подготвени?”.

3.СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје да го плати надоместокот за приредување на наградната игра во висина од 18% од вкупната вредност на фондот на наградите, односно да плати износ од 14.807,00 денари пред почетокот на наградната игра, во рок од три дена од денот на издавањето на дозволата.

4.Доколку Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје не го плати износот наведен во точката 3 во рок од 3 дена од денот на издавањето на дозволата, дозволата ќе се одземе.

5.Наградната игра ќе се приредува од 01.04.2019 година до 15.05.2019 година.

6.СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје наградната игра да ја спроведува без прекин во текот на временскиот период наведен во точката 5.

7.Наградната игра ќе се приредува на територијата на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги „АВТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје, согласно член 125 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри до Министерството за финансии поднесе барање бр.13-2122/1 од 11.03.2019 година за добивање на дозвола за приредување на наградна игра.

Кон барањето подносителот ги достави следните документи:

-тековна состојба на трговското друштво бр.0805-50/150120190013960 од 07.03.2019 година, издадена од Централниот регистар на Република Македонија;

-правила на наградната игра бр.03-88 од 08.03.2019 година;

-потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна забрана за добивање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон под бр.0808-10/1614-3 од 07.03.2019 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија;

-потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека на